

Macedonian (македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, и љубовта кон Бога, и причест на Светиот Дух Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги признаеме нашите гревови, И така се подготвиме да ги славиме светите мистерији.

Јас признавам на Семоќниот Бог И за тебе, моите браќа и сестри, дека многу згрешив, Во моите мисли и според моите зборови, во она што го направив и во она што не успеав да го направам, Преку моја вина, Преку моја вина, Преку мојата најтешка вина; Затоа ја прашувам благословена Марија постојано девственото, сите ангели и светци, И вие, моите браќа и сестри, Да се молиш за мене на Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се смилува на нас, Простете ни ги нашите гревови, И доведете нè во вечен живот.

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صليب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس ک نام پر

آمین

سلام

مار خداوند يسوع مسیح کا فضل ، اور خدا کی محبت ، اور روح القدس کی میل جول آپ سب ک ساتھ رہیں

اور اپنی روح ک ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس طرح مقدس اسرار کو منانے کے لئے خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو اور بہنیں ، کہ میں نے بہت گناہ کیا ، میرے خیالات میں اور میرے الفاظ میں ، میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی کے ذریعے

، میری غلطی کے ذریعے ، میری انتہائی تکلیف دہ غلطی کے ذریعے ؛ لہذا میں مبارک مریم کو ہمیشہ کے ویرگین سے پوچھتا ہوں ، تمام فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے خداوند مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں لازوال زندگی میں لائیں

Macedonian (македонски јазик)

Амин

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на земјата
мир на луѓето со добра волја. Ве
фалиме, те благословуваме, те
обожаваме, те величаме, Ви
благодариме за вашата голема слава,
Господи Боже, Цар небесен, О Боже,
семоќен Татко. Господ Исус Христос,
Единороден Син, Господи Боже, Јагне
Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш
гревовите на светот, помилуј нè; ти ги
земаш гревовите на светот, прими ја
нашата молитва; седиш од десната
страна на Отецот, смилувај се на нас.
Зашто само ти си Светецот, само ти си
Господ, само ти си Севишен, Исус
Христос, со Светиот Дух, во слава на
Бога Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Urdu (اردو)

آمین

کیری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے
امن میں تیری تعریف کرتے ہیں،
میں آپ کو برکت دیتے ہیں، میں
آپ کو پسند کرتے ہیں، میں تیری عظیم
شان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے
ہیں، خداوند خدا، آسمانی
بادشاہ، خدا، قادر مطلق
باپ خداوند یسوع مسیح، اکلوتا
بیٹا، خداوند خدا، خدا کا بڑا، باپ
کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہیں، میں پر رحم فرما آپ
دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
ماری دعا قبول کرو تم باپ کے
دانداتھ بیٹھو، میں پر رحم
فرما. آپ کے لیے اکیلا ہی
مقدس ہیں، صرف تُو ہی رب
صرف آپ ہی اعلیٰ ترین
ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
روح القدس کے ساتھ، خدا باپ
کے جلال میں آمین
جمع کریں

میں نمازی پڑھ دو.

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

Macedonian (македонски јазик)

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие според Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Исус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создаден, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух,

Urdu (اردو)

رب کا کلام

خدا کا شکر .

ذم داری زیور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

انجیل

رب آپ کے ساتھ .

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے N

ایک پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیش

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بناؤ والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں میں سے میں ایک خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی سے روشنی، سچے خدا سے سچے خدا، پیدا ہوا، زمین بنایا گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و یونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اُٹھا

Macedonian (македонски јазик)

Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштење за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа. Амин.

Хомили

Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

Литургија на
Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семејниот Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

Urdu (اردو)

صحيفوں كے مطابق و آسمان
پر چڙھ ڳيا اور باپ كے دان
اتھ پر بيٺا و پھر جلال
میں آء گا زند اور مرد كا
فيصلا كرنا اور اس كے بادشاہي
كے كوئي انساني و گي ميں
روح القدس پر يقين ركھتا وں،
خداوند، زندگي دين والا، جو باپ
اور بيٺا س نكلتا ، جو باپ اور
بيٺا كے ساتھ سجد اور جلالي
، جس ن نبيوں كے ذريعے كلام
كيا ميں ايڪ، مقدس،
كيتھولڪ اور رسولي چرچ پر
يقين ركھتا وں ميں گنا وں
كے معافي كے لي ايڪ بپتسمه كا
اقرار كرنا وں اور ميں مُردوں
كے جي اُٿھڻ كا منتظر وں اور
آء والي دنيا كے زندگي آمين
homily

عالمگير دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

ا رب، ہماري دعا سن

يوڪرسٽ ڪي

ليٽورجي

آفرٽري

خُدا ميٺڻ ڪے لي مُبارڪ و
دعا ڪرو، بهائيو (بهائيو اور بنو)،
ڪے ميري اور تم اري قرباني و
سڪتا الا ڪو قبول و قادر
مطلق باپ.

رب آپ ڪي قرباني قبول فرمائے
اس ڪے نام ڪي تعريف اور جلال
ڪے لي ، ہماري بهلائي ڪے لي اور
اس ڪے تمام مقدس چرچ ڪي
بهلائي

آمين

Macedonian (македонски јазик)

Евхаристиска молитва

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите срца.

Ги креваме до Господа.

Да Му благодариме на Господа, нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже Саваот.

Небото и земјата се полни со твојата слава. Осана во највисокото. Блажен е оној што доаѓа во името Господово.

Осана во највисокото.

Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата смрт, Господи, и исповедај го своето воскресение додека не дојдеш повторно. Или: Кога ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша, ја објавуваме твојата смрт, Господи, додека не дојдеш повторно. Или: Спаси нè, Спасителу на светот, зашто со Твојот Крст и Воскресение не ослободивте.

Амин.

Обред на причест

По заповед на Спасителот и формиран од божествено учење, се осмелуваме да кажеме:

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твое; да дојде твоето царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги

Urdu (اردو)

يوکرسٹک دعا

رب آپ ک ساتھ و

اور اپنی روح ک ساتھ

اپن دلوں کو اٹھاؤ

م ان کو رب کی طرف اٹھاتے

ہیں

آئیے م رب اپن خدا کا شکر ادا کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج

آسمان و زمین تیر جلال سے

معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں

مبارک و جو خداوند ک نام

پر آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے

ہیں ا رب! اور اپنی قیامت کا

دعوٰی کریں جب تک آپ دوبار

ن آئیں یا: جب م یہ روٹی

کھاتے ہیں اور یہ پیالہ پیتے ہیں،

م تیری موت کا اعلان کرتے

ہیں، ا رب، جب تک آپ دوبار

ن آئیں یا: میں بچا، دنیا ک

نجات دے دو، آپ کی صلیب اور

قیامت کی طرف سے آپ ن

میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دے دو ک حکم پر اور

خدائی تعلیم ک ذریعہ تشکیل دیا

گیا، م یہ ک نہ کی جسارت

کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،

مقدس تیرا نام: تیری

بادشاہی آئے، آپ کی مرضی

پوری ہو جائے گی زمین پر

جیسا ک آسمان میں آج ک

Macedonian (македонски јазик)

нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведувај нè во искушение, но избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кои живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смилувај се на нас. Јагне Божјо,

Urdu (اردو)

دن میں ہماری روز کی روٹی د ، اور ہماری خطائیں معاف فرما، جیسا کہ تم ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، لیکن ہمیں برائی سے بچا

میں برائی سے نجات دے، اے رب، ہم دعا کرتے ہیں، مہربانی سے ہمارے دنوں میں امن عطا فرما، کہ تیری رحمت سے ہم ہمیشہ گناہ سے آزاد ہو سکتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے محفوظ جیسا کہ تم مبارک امید کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد

بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال آپ کا اب اور ہمیشہ کے لئے۔

خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ کے رسولوں سے کہا: امن میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان پر، اور فضل سے اس امن اور اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی کے مطابق، جو ہمیشہ اور ابد تک زندہ اور حکومت کرتے ہیں

آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے

اور اپنی روح کے ساتھ

آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان پیش کریں

خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم

Macedonian (македонски јазик)

ти ги земаш гревовите на светот,
смилувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги
земаш гревовите на светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги
зема гревовите на светот. Блажени се
повиканите на вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоин дека треба да
влезеш под мојот покрив, туку само
кажи го зборот и мојата душа ќе
оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

Заклучни обреди

Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови,
Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена. Или:
Оди и објави го Евангелието Господово.
Или: Оди во мир, славејќи Го Господа со
својот живот. Или: Оди во мир.

Фала му на Бога.

Urdu (اردو)

فرما. خدا ک برّ ، تم دنیا ک
گنا وں کو دور کرتے ہو ، م پر
رحم فرما. خدا ک برّ ، تم دنیا
ک گنا وں کو دور کرتے ہو ،
میں امن عطا فرما.

خدا ک برّ کو دیکھو، اس کو
دیکھو جو دنیا ک گنا وں کو ل
جاتا مبارک ہیں و لوگ جو
برّ ک عشائی ک لپ بلائ گئ
ہیں

ا رب، میں اس لائق نہ
ہوں ک تم میری چہت ک نیچ
داخل ہو، لیکن صرف لفظ ک و
اور میری جان ٹھیک و جائ
گی

مسیح کا جسم (خون)

آمین

میں نمازی پڑھن دو.

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ ک ساتھ و

اور اپنی روح ک ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش

رکھ ، باپ، اور بیٹا، اور روح

القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم و گیا
یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا
اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،
اپنی زندگی سے خداوند کی
تمجید کرو یا: سکون سے جاؤ
خدا کا شکر .

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC